

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Дејан Митев од Веница УП2 09-18/21 од 22 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-04 од 18 јануари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-04 од 18 јануари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Дејан Митев од Веница до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-18/21 од 22 јануари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-04 од 18 јануари 2021 година издадено од КЕЦ Кочани, за побаран приклучок за пумпа за вода.

Според Електродистрибуција, во тоа подрачје нема електроинфраструктура а и не постои соодветна урбанистичко-планска документација. Документацијата е комплетна, а од сликите на терен се гледа дека се работи за викенд-куќа.

Следна најблиска точка е 620 метри од објект но со 6,5% пад на напон и $S_{k3}=348kVA$, должина на извод 610 метри, а 1230 метри од објект до ТС (која е 45% оптоварена).

На седницата одржана на 16 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-18/21 од 22 јануари 2020 година со прилог:
 - Полномошно од жалителот за Адвокат Љупчо Јанковски
 - БСП-1 образец од 11 јануари 2021 година
 - Решение за одбивање бр. 11-04 од 18 јануари 2021 година издадено од КЕЦ Охрид
 - Извод од катастарски план за КП 5061, КО Блатец
 - Решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства бр. 66/1 од 5 јануари 2021 година издадено од МЗШВ - ПЕ Веница
 - Изјави од сопственици на приклучок во околината, за неприговарање на квалитет на напон доколку објектот на жалителот се приклучи на електродистрибутивната мрежа

- Потврда дека земјиштето на жалителот е земјоделско бр. 11-1/2 од 4 јануари 2021 година издадена од Општина Винаца
- 2. Одговор на приговор од 11 февруари 2021 година со прилог:
 - Слики од објектот
 - GIS скица
 - Имотен лист бр. 7776 за КП бр. 5051, КО Блатец

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 18/21
18 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски